

Службен весник

на Република Македонија

Број 164

24 декември 2012, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3879. Уредба за изменување на Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина (*)	3	3884. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.	4
3880. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Хрватска во Република Македонија, со седиште во Струмица.....	3	3885. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје....	4
3881. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Хрватска во Република Македонија, со седиште во Струмица	3	3886. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минералната су-ровина-термоминерална вода на Друштвото за производство и трговија оаза увоз-извоз ДОО Штип на локалитетот „Кежовица и Лци“, општина Штип.....	5
3882. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на статутот на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип.....	3		
3883. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје ..	4		

	Стр.		Стр.
3887. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане по јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерална суровина-термоминерална вода на локалитетот „Кежовица и Лџи“, општина Штип и на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане.....	5	3901. Одлука за избор на претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	13
3888. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила.....	6	3902. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	13
3889. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони....	7	3903. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволатата за работење на брокер.....	14
3890. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.....	7	3904. Упатство за спроведување на Одлуката за менувачки работи.....	14
3891. Одлука за разрешување и именување членови на Управниот одбор на центарот за стручно образование и обука.....	8	3905. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.....	17
3892. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје.....	8	3906. Правилник за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности од страна на агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување.....	17
3893. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.....	9	3907. Одлука за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија.....	34
3894. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.....	9	3908. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	34
3895. Програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2012 година.....	9	3909. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување.....	34
3896. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на регистарските табелици и на пробните табелици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање.....	9	3910. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од здравственото осигурување.....	35
3897. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение заради донесување на решение од министерот за внатрешни работи за овластување, односно за одбивање на барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз за опасни материи.....	11	3911. Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средствата на фондот.....	35
3898. Објава од Министерството за надворешни работи.....	13	3912. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита.....	35
3899. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	13	3913. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средствата на Фондот.....	36
3900. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	13	Огласен дел	1-76

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3879.**

Врз основа на член 77 став (1) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 123/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (*)****Член 1**

Во Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанието врз животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/05, 109/09) во Прилог 1 точката 16 се менува и гласи:

„16. Каменоломите и површинските копови, каде што експлоатационото поле надминува 25 хектари или јамска експлоатација или екстракција каде што експлоатационото поле надминува 150 хектари.“

Член 2

Во Прилог 2 точката 2 се менува и гласи:

„2. Експлоатација или екстракција на минерални сировини

(а) каменоломи, сите видови на површински копови и експлоатација или екстракција во тресетишта што не се вклучени во Прилог I;

(б) подземни (јамски) рудници;

(в) експлоатација или екстракција на минерални сировини од коритата и бреговите на површинските водни тела

(г) длабоки дупчења, особено:

- геотермални дупчења;

- дупчења за складирање на радиоактивен отпад и

- дупчења заради јавно водоснабдување, со исклучок за испитување на стабилноста на земјиштето.

(д) Површинските индустриски инсталации за експлоатација или екстракција на јаглен, нафта, природен гас и руда, како и на битуменски шкрилци.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9143/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3880.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година донесе

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Директивата 2011/92/EU на Европскиот парламент и Советот од 13 Декември 2011 година за оценка на влијанието врз животната средина од одредени јавни и приватни проекти, CELEX 32011L0092.

**ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА****Член 1**

Република Хрватска отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Струмица.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 146/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3881.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ
ВО СТРУМИЦА****Член 1**

Се дава согласност Вита Хузјан да се именува за Почесен конзул на Република Хрватска во Република Македонија, со седиште во Струмица.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 147/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3882.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на статутот на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип, бр. 0201-1849/32-1 од 28.11.2012 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 28.11.2012 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-9173/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3886.

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), а во врска со член 133 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ОАЗА УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЕЖОВИЦА И ЛЏИ“, ОПШТИНА ШТИП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минералната сировина-термоминерална вода на локалитетот „Кежовица и Лџи“, општина Штип на Друштвото за производство и трговија ОАЗА увоз-извоз ДОО Штип, согласно со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерална сировина-термоминерална вода на локалитетот „Кежовица и Лџи“, општина Штип и локалитетот „Стрновец“ општина Старо Нагоричане бр. 41-6354/1 од 26.8.2012 година.

2. Друштвото за производство и трговија ОАЗА увоз-извоз ДОО Штип достави понуда со број 24-8053/13 од 20.11.2012 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство и трговија ОАЗА увоз-извоз ДОО Штип ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и трговија ОАЗА увоз-извоз ДОО Штип се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-термоминерална вода на локалитетот „Кежовица и Лџи“, општина Штип, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7597660	4621620
2	7598180	4622680
3	7598821	4622280
4	7598500	4622020
5	7598670	4621660

Точка	Координата Y	Координата X
1	7598600	4621970
2	7598740	4622040
3	7598910	4621820
4	7598770	4621730

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,719730$ км².

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 760.000,00 денари, субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалбата против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9215/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3887.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЕЖОВИЦА И ЛЏИ“, ОПШТИНА ШТИП И НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане, објавен во јавниот повик за доделување на концесии за експлоатација на минерална сировина-термоминерална вода на локалитетот „Кежовица и Лџи“, општина Штип и на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/12).

2. Постапката за доделување на концесија за експлоатација од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет „Стрновец“, општина Старо Нагоричане нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9216/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3888.

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ –
МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари - моторни возила, сопственост на Република Македонија, што ги користела Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и тоа:

1. Марка AUDI, тип 80, со регистарски број 258 KS 382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226, година на производство 1988, сила на мотор 82 кс, работна зафатнина 1760 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 49.060,00 денари

2. Марка AUDI, тип 100 LD, (фалсификат) година на производство 1985, сила на мотор 40 кс, работна зафатнина 1588 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 43.960,00 денари

3. Марка Volkswagen, тип GOLF 3 GTI, број на шасија WVWZZZ1HWPW276204, година на производство 1993, сила на мотор 85 кс, работна зафатнина 1985 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 58.640,00 денари

4. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија WOL000053P8116366, година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см³, не е во возна состојба. Почетна цена: 46.170,00 денари

5. Марка FORD, тип Eskord CL, број на шасија WFOAXXGCAART22996, година на производство 1994, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1392 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 45.250,00 денари

6. Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (фалсификат) со регистарска ознака SK 172 MV, година на производство 1988, сила на мотор 83 кс, работна зафатнина 2996 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 179.480,00 денари

7. Марка MERCEDES, тип 190 D, број на шасија WDB2011221A259315, година на производство 1985, сила на мотор 53 кс, работна зафатнина 1997 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 37.130,00 денари

8. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака AB 945 GF, број на шасија VF31CHDZ250778180, година на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1124 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 33.340,00 денари

9. Марка Peugeot, тип Expert, со регистарска ознака GV 106-BV, број на шасија VF3222DB212242370, година на производство 1997, сила на мотор 51 кс, работна зафатнина 1905 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 59.200,00 денари

10. Марка FORD, тип Eskort, со регистарска ознака E-3394-AP, број на шасија WF0BXXGCABML09006, година на производство 1991, сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1596 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 38.400,00 денари

11. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 309-KS-042, број на шасија VF36BPHZ290841120, година на производство 1991, сила на мотор 80 кс, работна зафатнина 2088 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 60.700,00 денари

12. Марка BMW, тип 320 i, број на шасија WBAAA3102D9131897, година на производство 1985, сила на мотор 95 кс, работна зафатнина 1990 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 35.000,00 денари

13. Марка OPEL, тип ASTRA 1.6 i, со регистарска ознака ESP-576, број на шасија WOL000052P2589162, година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 37.000,00 денари

14. Марка OPEL, тип Tigra број на шасија WOL000075T4068741, година на производство 1996, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1389 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 66.000,00 денари

15. Марка OPEL, тип Vektra 1.6 број на шасија WOL000087L5156406, година на производство 1990, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1597 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 51.000,00 денари

16. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH 5620 AK, број на шасија VF1B5320508681362, година на производство 1992, сила на мотор 43 кс, работна зафатнина 1397 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 36.400,00 денари

17. Марка BMW, тип 316, број на шасија WBAAC710501593896, година на производство 1986, сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1766 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 37.000,00 денари

18. Марка BMW тип 325, број на шасија WBACB11040FC60622, година на производство 1992, сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 71.500,00 денари

19. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI, со регистарска ознака ZH 85812, број на шасија 1J4FJ78L1LL171593, година на производство 1990, сила на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 97.800,00 денари

20. Марка Renault, тип 19 1.4e, број на шасија 0VF1B53A05115597770 година на производство 1994, сила на мотор 57 кс, работна зафатнина 1390 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 40.500,00 денари

21. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна зафатнина 1397 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 51.000,00 денари

22. Марка OPEL, тип Korsa, со регистарска ознака AB 402 XJ, број на шасија VSX000073R4394183 година на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1686 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 44.200,00 денари

23. Марка AUDI, тип 80 Quattro 2.8, со регистарска ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992, сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 75.900,00 денари

24. Марка FORD, тип Orion GHJA 1.8d, број на шасија VS6FXXWPAFNR40183, година на производство 1992, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1753 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 32.900,00 денари

25. Марка OPEL, тип Vektra 1.8i, број на шасија WOL000087P1048023, година на производство 1993, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1796 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 38.200,00 денари

26. Марка AUDI, тип 80 1.9 TD1, година на производство 1990, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1896 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 60.000,00 денари

27. Марка AUDI, тип 80 1.6 TD, година на производство 1990, сила на мотор 59 кс, работна зафатнина 1588 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 50.000,00 денари

28. Марка Wolfsburg, тип Комбе, број на шасија WV2ZZZ25ZLN095138, година на производство 1987, сила на мотор 40 кс, работна зафатнина 1588 см³, не е во возна состојба.

Почетна цена: 36.000,00 денари

Член 2

Продажбата на секое возило од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање.

Постапката за продажба на возилата од член 1 на оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на стари возила сопственост на Владата на Република Македонија.

Член 3

Средствата добиени од продажбата на возилата од член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Член 4

Продажбата да се изврши на секое возило поединечно, согласно одредбите од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 5

Договорите за продажба на возилата од член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9269/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3889.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движната ствар патничко моторно возило марка FORD, тип MONDEO CLX, со број на мотор YC33642, број на шасија WFOFXHGGBFYC33642, производство 2000 година, со регистарски број SK-173-OC.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, без надомест.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-9363/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3890.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Патничко моторно возило марка Mercedes, тип Benz-140, со број на мотор 10499012008518, број на шасија VDB1400321A014779, производство 1991 година, сила на моторот 170 kw (ks), работна зафатнина на моторот 3199 см³, боја на каросерија црна 20, со регистарски број SK-881-NO.

2. Патничко моторно возило марка Audi, тип A4 1.9 TDI AVANT, со број на мотор HU188144, број на шасија SK188144/09, производство 1997 година, сила на моторот 66 kw (ks), работна зафатнина на моторот 1896 см³, боја на каросерија црна 20, со регистарски број SK-190-SS.

3. Патничко моторно возило марка Audi, тип A4, со број на мотор ADR016032, број на шасија WAUZZZ8DZSA023442, производство 1995 година, сила на моторот 92 kw (ks), работна зафатнина на моторот 1781 см³, боја на каросерија црна 20, со регистарски број SK-530-KK.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, без надомест.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9363/2
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3891.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за експлоатација на минерални сировини се доделуваат во функција на експлоатација на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување. На истите локалитети во изминатиот период веќе е вршена експлоатација на минерални сировини. Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за експлоатација на минерални сировини е создавање на услови за рамномерно искористување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е експлоатација на пооделни видови на минерални сировини на следните локалитети:

- минерална сировина-варовник на локалитетот „Превалец 1“, општина Велес;
- минерална сировина-мермер на локалитетот „Падалиште“, општина Гостивар и
- минерална сировина-јаглен на локалитетот „Пискупштина“, општина Струга.

Концесиите за експлоатација на минерални сировини од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за експлоатација на минерални сировини ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за експлоатација на минерални сировини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесиите за експлоатација на минералните сировини од членот 3 од оваа одлука, Комисијата од став 2 на овој член во рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9601/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3892.

Врз основа на член 34 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009 и 17/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

1. Од должноста на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука, се разрешуваат:

од Министерството за образование и наука

- Агим Рушити;

од Министерството за труд и социјална политика

- Маја Папатолевска;

од Заедницата на единиците на локалната самоуправа

- Душица Перишиќ;

од Сојузот на стопанските комори на Македонија

- Сашо Огеновски;

од Занаетчиската комора на Република Македонија

- Снежана Денковска;

од редот на стручните работници вработени во

Центарот

- Ридван Зекири;

- Билјана Апостоловска;

- Лепа Трпчевска.

2. За членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука се именуваат:

од Министерството за образование и наука

- Маја Симоновска;

од Министерството за труд и социјална политика

- Елеонора Јовановиќ;

од Заедницата на единиците на локалната самоуправа

- Душица Перишиќ;

од Сојузот на стопанските комори на Македонија

- Златко Калеников

од Занаетчиската комора на Република Македонија

- Оливија Штерјова;

од редот на стручните работници вработени во

Центарот

- Ридван Зекири;

- Ардијана Исахи-Палоши;
- Лепа Трпчевска;
- Билјана Апостоловска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9766/1
18 декември 2012
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3893.

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, се разрешуваат:

- Спиро Илиоски,
- Цеват Адеми.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, се именуваат:

- Ирфан Хоџа,
- Мичо Апостолов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9767/1
18 декември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3894.

Врз основа на член 7 и член 9 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Гоце Илиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија, на негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија се именува:

- Ивана Хаџи – Николова, од Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9768/1
18 декември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3895.

Врз основа на член 14 став (5) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011 и 44/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

I. Во Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/12, 107/12 и 144/12), во пододделот III.1 Потпрограма 10 АДМИНИСТРАЦИЈА, износот: „106.400.000“ се заменува со износот: „107.680.000“.

Во точката 2. Стоки и услуги, износот: „45.350.000“ се заменува со износот: „46.350.000“.

Во точката 3. Капитални расходи, износот: „1.450.000“ се заменува со износот: „1.730.000“.

Во пододделот III. 2 Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, ИЗНОСОТ „3.885.725.000“ се заменува со износот: „3.878.045.000“.

Во точката 2. Сопствено учество во инвестициите со странски кредити, износот: „388.803.000“ се заменува со износот: „360.623.000“.

Во потточката 2.1. износот: „70.600.000“ се заменува со износот: „42.420.000“.

Во точката 5. Тековно одржување на патишта, износот: „765.000.000“ се заменува со износот: „772.000.000“.

Во точката 6. Расходи за инфраструктурни проекти и надзор, износот: „361.950.000“ се заменува со износот: „375.450.000“.

Во потточката 6.2. износот: „87.950.000“ се заменува со износот: „101.450.000“.

Во пододделот III.3. Потпрограма 20 Патишта, износот: „1.581.209.000“ се заменува со износот: „1.587.609.000“.

Во точката 8. Расходи за материјали и други трошоци, износот: „65.650.000“ се заменува со износот: „72.050.000“.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9153/1
18 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

3896.

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 5 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИ-
СТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИ-
ЦИ НА ВОЗИЛАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на регистарските табелици и на пробните табелици на возилата и начинот и постапката на нивно издавање („Службен

весник на Република Македонија“ бр.107/11 и 29/12), во дел II „РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА“ во насловот на точката 4 и во член 5 во ставот (1) зборот „работна“ се заменува со зборот „мобилна“.

Член 2

Во членот 9 ставот (3) се брише.

Член 3

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Член 9-а

(1) Пробните таблици за моторни и приклучни возила се изработени од подебела хартија во бела боја на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на кирилица, буквена ознака на регистрационото подрачје на латиница, регистарски број составен од три броеви и променлива ознака составена од два броја. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото поставен е натпис „ПРОБА“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(2) Пробните таблици за моторни и приклучни возила со кои правните лица што се занимаваат со производство и/или пуштање на пазар на возила, врз основа на посебна потврда издадена од Министерството за внатрешни работи вршат пробно возење, се изработени од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во бела боја, на која со црни букви и броеви е испишано: буквена ознака на регистрационото подрачје на кирилица, буквена ознака на регистрационото подрачје на

латиница, регистарски број составен од три броеви и променлива ознака составена од два броја. Помеѓу буквената ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот број на возилото поставен е натпис „ПРОБА“ вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, левата и десната страна на регистарската таблица поставена е права црна линија со стандарден радиус на аглите (R 12).

(3) Формата и големината на пробните таблици од ставовите (1) и (2) на овој член се утврдени во Образец бр. 41.“

Член 4

Членот 21 се брише.

Член 5

Во членот 22 бројот „45“ се заменува со бројот „44“.

Член 6

Во членот 23 зборовите „Обрасците од бр.1 до бр.46“ се заменуваат со зборовите „Обрасците од бр.1 до бр.44 и Образецот бр.46“.

Член 7

Образецот бр. 41 се заменува со нов Образец бр.41, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 8

Образецот бр. 45 се брише.


Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-74581/1
17 декември 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Образец бр.41



3897.

Врз основа на член 56-а став (6) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА-
РАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ, ОДНОСНО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРАВ-
НИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ
НА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ЗА ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение заради недонесување на решение од министерот за внатрешни работи за овластување, односно за одбивање на барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз за опасни материи, во рокот утврден во член 56-а став (4) од Законот за возила.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец „Барање за донесување на решение заради недонесување на решение од министерот за внатрешни работи за овластување, односно за одбивање на барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз за опасни материи“, кој се печати на хартија во бела боја со формат А-4, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, со посебна назнака „за министерот“, презиме и име на подносителот - одговорното лице во правното лице за кое се бара овластување, место и адреса на живеење, контакт телефон, назив на правното лице за кое се бара овластувањето, седиште на правното лице, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копија од барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-73613/1
12 декември 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

Прилог

До: МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
- писарница на МВР/писарница на министерот за внатрешни работи -
- ЗА МИНИСТЕРОТ -

БАРАЊЕ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД
МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ, ОДНОСНО ЗА
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ – ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ:

ПРЕЗИМЕ:

ИМЕ:

МЕСТО И АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ _____

(се запишува местото и адресата на македонски јазик и писмо)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ:

НАЗИВ:

СЕДИШТЕ:

На ден _____ 20__ година, во _____ поднесов барање

(место на поднесување)

за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички
служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи број

_____.

Бидејќи во рокот утврден во членот 56-а став (4) од Законот за возила од страна на Министерството за внатрешни работи не е донесено решение за овластување, односно не е донесено решение за одбивање на барањето за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи, поднесувам барање до министерот за внатрешни работи да донесе решение согласно член 56-а став (7) од Законот за возила.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање бр. _____ од _____ година за добивање на овластување за правни лица за вршење на работите на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи.

_____ 20__ година

(датум)

(место)

ПОДНОСИТЕЛ

(потпис)

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

3898.

О Б Ј А В А

Спогодбата за меѓународен патен превоз меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија, склучена во Рига на 27 април 2012 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата за меѓународен патен превоз меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2012), влегува во сила на 16 декември 2012 година.

14 декември 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3899.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/2011 и 51/2011), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/08, 51/2011) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), Министерот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружение за психосоцијална и педагошка едукација и поддршка „РЕЗЈА“ од Скопје, се уважува.

2. Здружението за психосоцијална и педагошка едукација и поддршка „РЕЗЈА“ со седиште во Скопје на ул. „Тале Христов“ бр.2-26 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението за психосоцијална и педагошка поддршка и едукација „РЕЗЈА“ со седиште во Скопје на ул. „Тале Христов“ бр.2-26 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавување на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-942/6
19 декември 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3900.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата на Советот одржана на 20.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избран:

Башким Бесими - член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1920/1
20 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3901.

Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата на Советот одржана на 20.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избрана:

Александра Зафировска - член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1919/1
20 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Заменик претседател,
м-р **Башким Бесими с.р.**

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3902.

Врз основа на член 55 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на РМ“ број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011), а во врска со член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 14.12.2012 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ОГРАНИЧУВА правото на глас и правото на дивиденда на 57.422 обични акции со право на глас на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје во сопственост на правното лице Градежен институт Македонија АД Скопје, што претставуваат 19,2% од обичните акции со право на глас на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје заради нивно стекнување спротивно на одредбите од член 1, член 4-б став 1, член 5 став 1 и член 15 став 1 од Законот за преземање на акционерски друштва.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да го евидентира ограничувањето на правото на глас и на правото на дивиденда на акциите од точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на правното лице Градежен институт Македонија АД Скопје.

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво со посебни обврски за известување Фабрика Карпош АД Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на ова решение да ги понуди за продажба акциите на кои им се ограничува правото на глас и дивиденда во рок не подолг од 90 дена од денот на приемот на ова решение.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на правното лице Градежен институт Македонија АД Скопје.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-то донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-236
14 декември 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3903.

Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 14.12.2012 година го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

Член 1

Во членот 3 став 1 од Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“ бр. 112/2006 и 58/2011), зборот „најмалку“ се брише.

Член 2

Во член 5 став 1 точка 4 зборот „M1“ се менува и гласи „M1/M2“.

Член 3

Во членот 8 став 1 бројот „60“ се заменува со бројот „30“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2448/2
14 декември 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3904.

Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 36 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Со ова упатство се уредува начинот на спроведување на Одлуката за менувачки работи, формата и содржината на обрасците, како и начинот на нивно пополнување.

2. Налепницата, којашто му се издава на овластениот менувач за секое менувачко место, е во правоаголна форма, во сина боја, со натпис: „Народна банка на Република Македонија“ и со натпис на бело поле: „МЕНУВАЧНИЦАТА ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ“, а во долниот десен агол е серискиот број на налепницата. Во горниот лев агол е грбот на Народната банка на Република Македонија во жолта боја.

3. Овластениот менувач е должен, во секое време, на видно место во просторијата за вршење менувачки работи, да има истакнато курсна листа за купување на ефективните странски пари и чекови и за продавање на ефективните странски пари.

На курсната листа треба да биде наведен датумот за кој таа важи.

Овластениот менувач самостојно ја утврдува курсната листа и може да ја менува во текот на денот. Овластениот менувач којшто врши менувачки работи во свое име, а за сметка на банка, е должен да се придржува кон одредбата од Договорот склучен со Банката којашто се однесува на примената на курсната листа.

Овластениот менувач може да купува ефективни странски пари и чекови што гласат на странски валути и да продава ефективни странски пари што гласат на странски валути коишто се предмет на купопродажба на девизниот пазар во Република Македонија.

4. Доколку овластениот менувач има потреба ефективните странски пари или денари коишто потекнуваат од менувачко работење да ги положи на сметка во овластена банка, тој е должен да отвори посебна девизна сметка и посебна денарска трансакциска сметка за вршење менувачки работи, коишто ќе служат исклучиво за вршењето на менувачките работи.

Од посебната девизна сметка, менувачот може да ги продава на овластена банка странските ефективни пари коишто потекнуваат од вршењето менувачки работи или може нив да ги внесе во касата на менувачкото место.

Од посебната денарска сметка менувачот може да повлекува и да внесува денари во/од касата на менувачкото место, или може да трансферира денари на/од редовната денарска трансакциска сметка.

5. Овластениот менувач, за секоја склучена трансакција, е должен да изготви образец МТ1 чијашто форма, содржина и начин на пополнување се дадени во прилог:

Потврда за купување/продавање ефективни странски пари и чекови

Образец МТ1			
Овластен менувач:	Број на потврдата	Датум	Купувам Продавам
Овластена банка:			
Вид на валутата	Износ на ефективни странски пари и чекови	Курс	Износ во денари
Резидент/нерезидент	Документ за идентификација:	Овластено лице:	

Образецот МТ1 - Потврда за купување/продавање ефективни странски пари и чекови, се пополнува на следниов начин:

- во рубриката „овластен менувач и овластена банка“ се внесува името на овластениот менувач, а податокот овластена банка го пополнуваат само оние овластени менувачи коишто работат во свое име, а за сметка на овластена банка и се внесува името на овластената банка со која овластениот менувач има склучено договор;

- во рубриката „број на потврдата“ овластениот менувач го внесува бројот на потврдата којшто го води хронолошки почнувајќи од еден;

- во рубриката „датум“ се запишува датумот на кој се врши трансакцијата;

- во рубриката „купувам“ се внесува шифрата 1, а се пополнува кога овластениот менувач купува ефективни странски пари и чекови;

- во рубриката „продавам“ се внесува шифрата 2, а се пополнува кога овластениот менувач продава ефективни странски пари;

- во рубриката „вид на валутата“ се внесува ознаката на видот на валутата којашто ја купува или ја продава од кодексот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство;

- во рубриката „износ на ефективни странски пари и чекови“ се внесува износот на странските ефективни пари и чекови коишто ги купува или износот на странските ефективни пари коишто ги продава;

- во рубриката „курс“ се внесува курсот од курсната листа (куповен или продажен во зависност од трансакцијата) којшто важи во моментот кога се извршува трансакцијата;

- во рубриката „износ во денари“ се внесува денарскиот износ којшто го добива со множење на износот на странските ефективни пари и чекови со вредноста на курсот;

- во рубриката „резидент/нерезидент“ се запишува шифрата 3 ако врши купување/продавање од/на домашно физичко лице (резидент), а шифрата 4 ако врши купување/продавање од/на странско физичко лице (нерезидент);

- во рубриката „документ за идентификација“ се внесуваат името и презимето и ЕМБГ од биометриската лична карта или од патната исправа, за домашно физичко лице (резидент), а за странско физичко лице (нерезидент) се внесуваат името и презимето, бројот и местото на издавање од патната исправа или името и презимето, бројот и местото на издавање од биометриската лична карта доколку клиентот доаѓа од држава со која Република Македонија склучила билатерален договор (спогодба) со кој се овозможува влез во Република Македонија и со биометриска лична карта, за секоја трансакција којашто вклучува сума поголема од 500 евра во денарска противвредност и

- во рубриката „овластено лице“ се внесуваат името, презимето и потписот на овластеното лице коешто го издало образецот.

Потврдата за купување и продавање ефективни странски пари и чекови се изготвува во два примерока, од кои едниот задолжително му се дава на физичкото лице за кое е извршена трансакцијата, а вториот примерок служи за потребите на овластениот менувач.

6. Овластениот менувач е должен да го води прометот со готовината во посебна книга на благајната (благајнички дневник) во форма којашто е составен дел на ова упатство и ја сочинуваат: образец за книжење на трансакциите - бр. 1КТ и образец за пресметка на дневната благајна - бр. 1ДБ.

За секој ден во кој имало промет во благајничкото место, овластениот менувач треба да направи благајнички дневник и да направи проверка дали се усогласени документите од прометот на благајничкото место и фактичката состојба на готовината во благајничкото место.

Образецот за книжење на трансакциите бр. 1КТ е даден во прилог:

Образец за книжење на трансакциите на ден

бр. 1КТ

Матичен број на овластениот менувач:		Име на овластениот менувач:		Адреса на менувачкото место:					
Име на овластената банка:									
Ред. бр.	Број на документот	Опис	Ефективни странски пари и чекови					Износ во денари	
			Вид на валута	Курс	Вид на средства	Влез	Излез	Влез	Излез
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Име, презиме и потпис на овластеното лице:									
Име, презиме и потпис на одговорното лице или на друго лице овластено од одговорното лице:									

Рубриката „име на овластената банка“ ја пополнуваат само овластените менувачи коишто работат во свое име, а за сметка на овластена банка.

Во образецот за книжење на трансакциите бр. 1КТ во одделните колони се запишуваат следниве податоци:

- Во колоната 1 - реден број, се запишува редниот бројот на трансакцијата почнувајќи од еден;

- Во колоната 2 - број на документот, се запишува бројот на документот што се книги, и тоа:

- за книжење на трансакциите со шифра 10, 11 и 12 се запишува бројот од Потврдата за купување/продавање ефективни странски пари и чекови (образец МТ1);

- за книжење на трансакциите со шифра 13 се запишуваат бројот од документот образец ПП10 со кој се примени (подигнати) денарите од посебната денарска трансакциска сметка за менувачки работи и бројот од документот каса-прими;

- за книжење на трансакциите со шифра 14 и 16 се запишува бројот од документот каса-прими;

- за книжење на трансакциите со шифра 15 се запишуваат бројот од документот со кој се примени (подигнати) ефективните странски пари од девизната сметка за менувачко работење (образец 746) и бројот од документот каса-прими;

- за книжење на трансакциите со шифра 17 се запишуваат бројот од документот образец ПП10 со кој се внесени денарите на посебната денарска трансакциска сметка за менувачки работи и бројот од документот каса-исплати;

- за книжење на трансакциите со шифра 18, 20 и 21 се запишува бројот од документот каса-исплати;

- за книжење на трансакциите со шифра 19 се запишуваат бројот од документот со кој се внесени ефективните странски пари на девизната сметка за менувачки работи (образец 746) и бројот од документот каса-исплати и

- за книжење на трансакциите со шифра 22 и 23 се запишува бројот од документот од кој може да се утврди како настанал кусокот на ефективните денари или на ефективните странски пари и чекови.

- Во колоната 3 - опис на извршената трансакција, се запишува шифрата за извршената трансакција. Шифрите на извршените трансакции се следниве:

10 - за купување ефективни странски пари (износот на ефективните странски пари се запишува во колоната 7, а износот на издадените денари се запишува во колоната 10);

11 - за купување чекови (вредноста на чековите се запишува во колоната 7, а износот на издадените денари се запишува во колоната 10);

12 - за продажба на ефективни странски пари (издавањето на ефективните странски пари се запишува во колоната 8, а износот на примените денари се запишува во колоната 9);

13 - за примање денари од посебната, денарска трансакциска сметка за менувачки работи (износот на примените денари од сметката се запишува во колоната 9);

- Во колоната 6 се запишува вредноста на средниот куповен курс за таа декада по валути;
- Во колоната 7 се запишува збирната вредност на примањата во денари, и тоа:
- примената денарска противвредност од продадени ефективни странски пари;
- подигнатите денари од посебната денарска трансакциска сметка за менувачко работење;
- Во колоната 8 се запишува вредноста на продадените ефективни странски пари на домашни физички лица (резиденти);
- Во колоната 9 се запишува вредноста на продадените ефективни странски пари на странски физички лица (нерезиденти);
- Во колоната 10 се запишува вредноста на продадените ефективни странски пари на овластени банки;
- Во колоната 11 се запишува вредноста на странските чекови предадени на овластени банки;
- Во колоната 12 се запишува вредноста на средниот продажен курс по валути за таа декада;
- Во колоната 13 се запишува збирната вредност на издавањата во денари, и тоа:
- издадената денарска противвредност за купени ефективни странски пари и чекови;
- уплатените денари на посебната денарска трансакциска сметка за менувачко работење;
- Во колоната 14 се запишува износот на крајната состојба по валути на последниот ден од декадата.

Банките овластени за вршење менувачки работи, при изготвувањето на декадниот извештај на образецот ИМР1 - Извештај за прометот остварен од менувачко работење, не се должни да ја пополнуваат колоната 2 - почетна состојба и колоната 14 - крајна состојба.

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

9. Со влегувањето во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09, 136/09, 13/10, 90/10 и 62/11).

У. бр. 10003
19 декември 2012 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3905.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Драчево 2 - Општина Кисела Вода.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Драчево 2, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-20897/2
20 декември 2012 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

3906.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 66 став (2) и член 129 став (2), (3) и (4) од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012, 45/2012, 60/2012, 60/2012 и 64/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

ПРАВЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и документацијата која се доставува кон барањето за добивање на следните согласности од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата), согласно Законот за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Законот):

- претходна согласност за измена на статут на друштво за осигурување;
- претходна согласност за именување на членови на органот на управување на друштво за осигурување;
- претходна согласност за измена на назив и седиште на друштво за осигурување и
- согласност за друштво за ревизија.

II. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) За добивање претходна согласност за измена на статут на друштво за осигурување, до Агенцијата се доставува барање за добивање претходна согласност за измена на статут.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштвото за осигурување ја доставува следната документација:

1. Одлука на Собранието на друштвото за осигурување за донесување нов статут, измена и/или дополнување на статутот, која задолжително содржи одредба според која истата ќе влезе во сила по добивање на согласност од Агенцијата, или Предлог-одлука на органот на управување на друштвото за осигурување која задолжително содржи одредба според која истата ќе влезе во сила по добивање на согласност од Агенцијата и по нејзино усвојување од Собранието;

2. Предлог-текст на новиот Статут, односно измените и/или дополнувањето на статутот на друштвото;

3. Образложение на потребата за измени и/или дополнување на статутот на друштвото;

4. Предлог пречистен текст на статутот во кој ќе бидат означени измените или дополнувањата за кои се бара согласност;

5. Постојниот статут на друштвото, архивски заведен и потпишан од надлежен орган на управување на друштвото;

6. Решение на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност, доколку измените на Статутот се однесуваат на промена на акционерскиот капитал на друштвото, промена на бројот и родот на акции, промена на номиналната вредност на акциите и сл.

(3) При одлучувањето по барањето од став (1) од овој член, се оценува дали новиот статут, односно предложените измени и/или дополнувања се во согласност со законските прописи и дали истите може да доведат до непочитување на прописите и пропишаните супервизорски стандарди.

(4) Врз основа на оцената од став (3) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност за донесување на нов статут, односно измена и/или дополнување на постојниот статут на друштвото или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот.

III. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 3

(1) За издавање претходна согласност за именување на членови на орган на управување (членови на управен одбор и извршни членови на одбор на директори) во друштво за осигурување, до Агенцијата се доставува барање за добивање претходна согласност за вршење на функцијата член на орган на управување.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштвото за осигурување ја доставува следната документација:

1. Одлука на надлежен орган на друштвото за осигурување за именување на член/ови на Управниот одбор, односно за именување на извршни членови на Одборот на директори, која задолжително ќе содржи одредба според која Одлуката ќе влезе во сила по добивање согласност од страна на Агенцијата. Кон Одлуката треба да се достави и образложение за причините за именување на лицето предложено за член на органот на управување, како и придобивките на друштвото од неговото именување;

2. Копија од личната карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) на предложениот член на орган на управување;

3. Пополнет Прашалник за член на орган на управување на друштво за осигурување даден во Прилог 1 од овој правилник;

4. Уверение/диплома за завршено високо образование;

5. Доказ дека лицето предложено за член на органот на управување има 3 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или во друга финансиска институција од сличен обем на активности како друштво за осигурување, и тоа: (1) потврда од правното лице (работодавецот) каде лицето го стекнало работното искуство, со наведување на работните задачи кои лицето ги извршувало и периодот на неговиот ангажман во субјектот, (2) заверен М1/М2 образец и (3) копија од Договор за вработување;

6. Изјава на лицето предложено за член на органот на управување дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека не е член на орган на управување, надзорен орган или прокуратор во друго друштво за осигурување или во друго трговско друштво;

7. Изјава на лицето предложено за член на органот на управување дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека не е член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување или друго лице вработено во Агенцијата;

8. Изјава на лицето предложено за член на органот на управување дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка;

9. Доказ дека лицето предложено за член на органот на управување не е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за осигурување директно или индиректно поседува сопственост на повеќе од 10% од капиталот или правата на глас во тоа правно лице, и тоа: (1) Изјава на лицето предложено за член на органот на управување за сите лица кои се поврзани (капитално, управувачки, роднински) со физичкото лице – основач, со докази за начинот на поврзаност, (2) Изјава дека лицето предложено за член на органот на управување не е поврзано лице со друштва за осигурување, други друштва за застапување или осигурително брокерски друштва, (3) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, Централен регистар, односно друг јавен бележник, за капитални учества на лицето предложено за член на органот на управување во правни лица (каде физичкото лице - основач поседува, директно или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно уделите);

10. Изјава на лицето предложено за член на органот на управување дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување переење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

11. Изјава на основачите/акционери на друштвото за осигурување дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека лицето предложено за член на органот на управување ќе биде во постојан работен однос во друштвото, доколку се работи за друштво за осигурување кое е во постапка на добивање дозвола за вршење работи на осигурување;

12. Заверен М1/М2 образец и копија од Договор за вработување за лицето предложено за член на органот на управување, доколку се работи за веќе основано друштво за осигурување;

13. Важечка потврда за престој и важечка дозвола за работа во РМ, доколку лицето предложено за член на органот на управување е странско физичко лице. Друштвото за осигурување е должно да достави нова потврда за престој и дозвола за работа до Агенцијата во рок од 15 дена од истекот на важноста на истите, доколку важноста на кој било од овие два документа истече во периодот за кој лицето предложено за член на орган на управување има добиено согласност од Агенцијата;

14. Концепт за управување со ризик и Програма за работа на предложениот член на орган на управување, одобрена од надзорниот орган на друштвото, за периодот за кој се именува за член на органот на управување. Програмата треба да ги содржи најмалку следниве работи:

- опис на состојбата во која се наоѓа друштвото за осигурување во кое лицето е предложено за член на органот на управување, вклучувајќи и опис на местото и на улогата на тоа друштво на пазарот;

- Опис на планираните активности во областите на работење на друштвото за осигурување за кои лицето ќе биде надлежно како член на органот на управување согласно со интерните акти на друштвото за периодот за кој е предложено лицето.

(3) Се смета дека лицето предложено за член на органот на управување има 3 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или во друга финансиска институција од сличен обем на активности како друштво за осигурување, доколку лицето по стекнување на високото образование работело како:

1. Член на орган на управување или член на надзорен орган во друштво за осигурување, банка или во друга финансиска институција од сличен обем на активности како друштво за осигурување;

2. Раководител на Сектор, Дирекција, Служба или друг вид организациона форма во рамки на друштво за осигурување, банка или во друга финансиска институција од сличен обем на активности како друштво за осигурување;

3. Лице со посебни права и овластувања во рамки на друштво за осигурување, банка или во друга финансиска институција од сличен обем на активности како друштво за осигурување.

(4) Покрај документацијата пропишана во став (2) од овој член, дополнително во процесот на одлучување дали предложеното лице ги исполнува критериумите пропишани во Законот, Агенцијата може да побара и:

1. Препораки од најмалку две лица со искуство во областа на осигурувањето и/или искуство во друга финансиска институција, при што лицата кои ја даваат препораката не се членови на орган на управување или надзорен орган во друштвото во кое се именува за член на орган на управување, ниту е лице поврзано со тоа друштво. Препораките се поднесуваат само во случаите кога предложеното лице за првпат се именува за член на орган на управување во друштво за осигурување;

2. Образложение од лицето предложено за член на орган на управување во друштвото за осигурување за начинот на кој неговото искуство ќе придонесе за успешно извршување на задачите како член на орган на управување на друштвото. Лицето треба да ги има предвид надлежностите на членовите на органот на управување, стандардите кои треба да ги почитуваат друштвата согласно со прописите и специфичностите на нивните активности. Образложението се поднесува само во случаите кога предложеното лице за првпат се именува за член на орган на управување во друштво за осигурување;

3. Друга документација која Агенцијата ќе ја побара во процесот на одлучување.

(5) Најмалку еден од членовите предложени за член на орган на управување на друштво за осигурување е должен до Агенцијата да достави потврда за познавање на македонскиот јазик и неговото кирилично писмо.

(6) Агенцијата може да спроведе интервју со предложениот член на орган на управување на друштвото за осигурување, на кое лицето предложено за член на орган на управување ќе го презентира концептот за управување со ризик и програмата за работа. Преку интервјуте ќе се оценат искуството во областа на осигурувањето или финансиите, познавањето на прописите од областа на осигурување и/или финансиите и управувачки и организациски способности на лицето предложено за член на орган на управување.

(7) При одлучувањето, врз основа на доставената документација од став (1), (2), (3), (4) и (5) од овој член и спроведеното интервју од став (6), се оценува дали предложениот член на орган на управување ги исполнува критериумите пропишани со Законот, со кои ќе обезбеди сигурно и стабилно управување со друштвото, најмалку преку:

- соодветно образование и стручност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување;

- познавање на регулативата од областа на осигурувањето и практиката - познавање на Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа на овие закони, останатата регулатива и практика која е од значење за работењето на друштвото, од аспект на работите на осигурување кои ги врши друштвото во кое лицето е предложено за член на орган на управување, како и карактеристиките и движењата во осигурителниот сектор во Република Македонија;

- поседување соодветно искуство;

- поседување соодветна репутација. Предложениот член на орган на управување ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е чесен, компетентен, работлив и дава сигурност дека со своето работење нема да ги загрози стабилноста и сигурноста на друштвото за осигурување и нема да го наруши неговиот углед и доверба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во деловно работење или активности кои значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде работело и на неговите доверители, како и загрозување на интересите на друштвото за осигурување.

(8) Доколку предложениот член за орган на управување е странско лице, соодветни податоци за утврдување на неговото искуство и репутација можат да се побараат од супервизорскиот орган на земјата од каде доаѓа.

(9) Врз основа на оцената од став (7) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за супервизија на осигурување.

(10) Агенцијата ќе издаде согласност за предложениот член на орган на управување со мандат (рок) утврден во Одлуката за именување на членови на орган на управување донесена од надлежниот орган на управување на друштвото, утврден во Статутот на друштвото, односно со мандат (рок) утврден во Законот за трговски друштва, доколку мандатот не е утврден во Одлуката, односно Статутот.

(11) По исклучок на став (10) од овој член, Агенцијата ќе издаде согласност за предложениот член на орган на управување со пократок рок од рокот предвиден во Одлуката за именување на членови на орган на управување, Статутот на друштвото односно Законот за трговски друштва доколку Агенцијата оцени дека е тоа потребно.

IV. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 4

(1) За издавање претходна согласност за промена на назив и седиште на друштво за осигурување, до Агенцијата се доставува барање за добивање претходна согласност за измена на назив и седиште.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштвото за осигурување доставува Одлука за промена на називот, односно седиштето на друштвото донесена од надлежен орган на управување на друштвото за осигурување која задолжително содржи одредба според која истата ќе стапи на сила по добивање на согласност од Агенцијата. Одлуката задолжително треба да содржи и Образложение за потребата и целта на таквата измена.

(3) Кон барањето за промена на седиштето на друштвото се доставуваат и податоци за деловниот простор каде ќе биде сместено новото седиште (сопствен или под закуп, локација, површина и сл.) и за организациските единици на друштвото кои ќе функционираат на новото седиште.

(4) При анализата на барањето за претходна согласност за промена на назив, односно седиште на друштво за осигурување, се внимава со новиот назив на друштвото да не се јави можност за забуна во однос на идентитетот на некоја од постојните институции, како и забуна во однос на идентитетот и обемот на активности на друштвото кое бара измена на називот.

(5) Агенцијата може да изврши проверка на седиштето, од аспект на исполнувањето на потребното ниво на техничка опременост и соодветноста на седиштето за нормално извршување на работите на осигурување.

(6) По барањето за промена на назив и седиште на друштво за осигурување, Агенцијата донесува решение за издавање согласност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за супервизија на осигурување.

(7) По добивање на согласноста од Агенцијата, друштвото ја објавува промената на називот, односно седиштето на друштвото во дневен весник најмалку три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се доставува до Агенцијата во рок од пет дена од денот на неговото објавување во дневниот весник.

(8) Истовремено со барањето за промена на називот и седиштето на друштво за осигурување, до Агенцијата се поднесува и барање за измена на статутот на друштвото, во делот на називот и седиштето заедно со документацијата предвидена во член 2 од овој правилник.

V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

Член 5

(1) За добивање согласност за друштво за ревизија до Агенцијата се доставува барање за добивање согласност за друштво за ревизија.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, друштвото за осигурување ја доставува следната документација:

1. Изјава на надлежен орган на управување на друштвото за осигурување дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека друштвото за осигурување не е поврзано лице со друштвото за ревизија, дека друштвото за осигурување во последните три години не примило никакви консултантски услуги од друштвото за ревизија и дека друштвото за ревизија не извршило пет последователни ревизии на финансиските извештаи на друштвото за осигурување;

2. Изјава на овластено лице на друштвото за ревизија дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека друштвото за ревизија има повеќе од три години искуство во вршење ревизии, дека друштвото за ревизија не е поврзано лице со друштвото за осигурување, дека друштвото за ревизија во последните три години не давало никакви консултантски услуги од друштвото за осигурување, дека друштвото за ревизија не извршило пет последователни ревизии на финансиските извештаи на друштвото за осигурување и дека на друштвото за ревизија во последните три години не му биле изречени мерки од страна на Институтот на овластени ревизори и

3. Потврда од Институтот на овластени ревизори дека на друштвото за ревизија во последните три години не му биле изречени мерки од страна на Институтот на овластени ревизори.

(3) При одлучувањето по барањето од став (1) од овој член, се оценува дали друштвото за ревизија ги исполнува условите согласно Законот.

(4) Врз основа на оцената од став (3) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност за друштво за ревизија или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот.

VI. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 6

(1) Кон барањата за издавање согласности од член 1 од овој правилник, се доставуваат податоци за овластено лице за контакт со Агенцијата (име и презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на електронска пошта) и доказ за платен надоместок за разгледување на конкретното барање согласно Тарифникот на Агенцијата.

(2) Сите потврди, изјави и прашалникот, кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање согласности од член 1 од овој правилник, треба да бидат потпишани од овластено лице или соодветен надлежен орган. Истите треба да бидат во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар). Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај нотар.

(3) Сите потврди, изјави и прашалникот, кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање согласности од член 1 од овој правилник, не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола.

(4) Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое поднесува барање за согласност или доколку законодавството на земјата во која работело тоа лице најмалку 5 години пред да го поднесе барањето поинаку ја регулираат материјата во врска со документацијата која се доставува кон барањето, должно е да приложи:

- извадок од соодветниот пропис на странската земја или

- правно мислење од независен адвокат којшто не е ангажиран од друштвото за осигурување или е лице поврзано со друштвото, при што кон мислењето се доставува и документ со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен адвокат во странската земја.

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање согласности од член 1 од овој правилник со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со овој правилник, документацијата која дополнително е побарана од Агенцијата, како и соодветните документи, податоци и информации, кои треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции, за одлучување по барањето.

VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 7

(1) Заради усогласување со членот 3 од овој правилник, лицата кои во моментот на влегување во сила на овој правилник вршат функција член на орган на управување во друштво за осигурување врз основа на решение со кое се дава согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во кое не бил утврден мандат (рок), се должни при продолжување на мандатот утврден во Одлуката за именување на членови на орган на управување донесена од надлежниот орган на управување на друштвото, во Статутот на друштвото (доколку мандатот не бил утврден во Одлуката), односно во Законот за трговски друштва (доколку мандатот не бил утврден во Одлуката или Статутот), да добијат претходна согласност од Агенцијата.

(2) Заради добивање претходна согласност од став (1) од овој член, друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да поднесат барање за добивање претходна согласност за вршење на функцијата член на орган на управување заедно со потребната документација утврдена во член 3 од овој правилник, за секој член поединечно.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-2245/3
30 ноември 2012 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ПРИЛОГ 1**ПРАШАЛНИК
ЗА ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ****ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ:**

Прашалникот се пополнува лично од страна на лицето кое е предложено за член на орган на управување во друштвото за осигурување. Лицето има целосна одговорност за содржината на одговорите дадени во Прашалникот. Дополнително, и друштвото за осигурување во кое лицето е предложено за член на орган на управување, е должно да ја провери и потврди содржината на одговорите дадени во Прашалникот, во рамки на своите надлежности и онаму каде што тоа е можно.

Се препорачува Прашалникот да се пополнува електронски. Електронска верзија на Прашалникот може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Прашалникот не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

Потребно е да се одговорот сите прашања дадени во Прашалникот, а оние прашања кои не се применливи треба соодветно да се назначат со НЕПРИМЕНЛИВО. Доколку во Прашалникот нема доволно простор за детален одговор, потребно е кон Прашалникот да се достави прилог (во печатена форма) кој ќе биде означен со бројот на прашањето на кое се однесува одговорот.

Лицето кое го пополнува Прашалникот е должно веднаш да ја извести Агенцијата доколку во кое било време по поднесување на Прашалникот до Агенцијата се јави значајна промена на податоците дадени во овој прашалник. Ова е континуирана обврска која ја презема лицето со потпишување на овој Прашалник.

ДЕЛ 1: ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Назив на друштвото за осигурување во кое се назначува лицето:

2. Позиција/работно место на која се именува лицето:

2.1. Опис на работните задачи кои ќе ги извршува лицето:

3. Датум на почеток на мандатот на лицето на позицијата на која е именувано:

4. Лице за контакт од друштвото за осигурување од кое може да се добијат податоци во врска со овој прашалник:

4.1. Име и презиме:

4.2. Позиција во друштвото:

4.3. Број на телефон:

4.4. Адреса на електронска пошта:

ДЕЛ 2: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

5. 1. Име и презиме:

5.2. Домашна адреса:

5.3. Адреса во РМ (доколку станува збор за странско лице со престој во РМ).

5.4. Датум и место на раѓање:

5.5. Државјанство:

5.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица):

5.7. Телефон:

5.8. Адреса на електронска пошта:

ДЕЛ 3: ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

6. Наведете ги податоците за стекнатото образование со соодветен датум на стекнување и назив на образовната институција (универзитет/факултет) на која е стекнато образованието, согласно барањата дадени во табелата:

Назив на образовната институција	Адреса на образовната институција	Назив на стекнатото образование (степен)	Година на стекнување на дипломата

7. Наведете ги податоците за Вашето познавање на македонскиот јазик и други странски јазици:

7.1. Познавање на македонскиот јазик

Мајчин јазик _____
 Одлично _____
 Добро _____
 Слабо _____

7.2. Познавање на странски јазици

Странски јазик	Одлично	Добро	Слабо

ДЕЛ 4: ПОДАТОЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИСТОРИЈА И ИСКУСТВО

Забелешка: Наведете целосни податоци за професионалната историја и искуство. Задолжително да се наведат сите периоди на невработеност (дисконтинуитет во работниот стаж) а причините за дисконтинуитетот да се образложат. Исто така, потребно е да се наведат детални податоци за причините за напуштање, односно друг прекин на работното место.

Точките 8.1. - 8.6. се повторуваат во зависност од бројот на работни места на кои работело лицето.

8. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнување на Прашалникот, вклучувајќи податоци за работодавецот, природата на неговото работење, позицијата која сте ја имале, краток опис на задачите кои сте ги извршувале и други податоци, почнувајќи од последното работно место:

8.1. Назив на работодавецот и природа на неговото работење (пр. финансиски услуги, сметководство, правни услуги, советодавни услуги и др.):

8.2. Адреса на работодавецот:

8.3. Регулаторен статус и, доколку е применливо, назив на регулаторниот орган:

Регулирана институција:

ДА

☐

НЕ

☐

Доколку е ДА, Назив на регулаторниот орган:

8.4. Датум на вработување и датум на престанок на работниот однос:

8.5. Позиција на која сте биле вработени и краток опис на работните задачи:

8.6. Причини за напуштање, односно друг прекин на работното место:

ДЕЛ 5: ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНСТВА ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕЛА И СЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

9. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации, со податоци за датумот на стекнување на членството, согласно барањата дадени во табелата:

Назив на професионалното тело или слична организација	Адреса на професионалното тело или слична организација	Датум на стекнување на членството	Назив на членството (основач, партнер, член)

ДЕЛ 6: ПОДАТОЦИ ЗА ОСТАНАТИ СТЕКНАТИ КВАЛИФИКАЦИИ

10. Наведете ги сите останати стекнати квалификации, заедно со податоци за датумот на стекнување на квалификацијата и називот на институцијата на која истата е стекната, согласно барањата дадени во табелата:

Назив на институцијата на која е стекната квалификацијата	Адреса на институцијата на која е стекната квалификацијата	Датум на стекнување на квалификацијата	Назив на стекнатата квалификација

ДЕЛ 7: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАТОЦИ

11. 1. Дали сте Вие или лице поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во друго правно лице?

Да ☐

Не ☐

11.2. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице во кое физичкото лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

11.3. Дали сте Вие или лице поврзано со вас член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица?

Да ☐

Не ☐

11.4. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

11.5. Дали сте вие или лицето поврзано со вас, член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин остварувате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точка 11.6. од овој прашалник?

Да ☐

Не ☐

11.6. Доколку одговорот е потврден, наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување или начинот на кој остварувате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Друг начин на остварување влијание

11.7. Дали сте вие или лице поврзано со вас, поврзани со правно лице во кое друштвото за осигурување во кое сте предложени за член на органот на управување има учество?

Да ☐

Не ☐

11.8. Доколку одговорот е потврден, наведете го правното лице и начинот на поврзаност.

11.9. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и одговорности била отворена стечајна постапка?

Да ☐

Не ☐

11.10. Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице.

11.11. Дали против вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена ваша одговорност за отворената стечајна постапка?

Да ☐

Не ☐

11.12. Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.

11.13. Дали од страна на надлежниот супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво за осигурување или друга финансиска институција во која сте имале учество или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки?

Да ☐

Не ☐

11.14. Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.

11.15. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, поврзани со другите членови на органот на управување или надзорниот орган на друштвото?

Да ☐

Не ☐

11.16. Доколку одговорот е потврден, наведете на кој начин.

11.17. Дали некогаш надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски институции вршел оценка на вашата репутација и способност за стекнување учество во капиталот или за станување член на орган на надзор или управување на тие институции?

Да ☐

Не ☐

11.18. Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побарана согласност/дозвола	Причини зошто согласноста не е добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

11.19. Дали некогаш надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски институции ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на друштво за осигурување или друга финансиска институција или ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување?

Да ☐

Не ☐

11.20. Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

11.21. Дали е предвидена поделба на областите на одговорност на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување?

Да ☐

Не ☐

11.22. Ако е предвидена поделба на областите, за која област ќе бидете одговорни?

11.23. Кои се, според вас, позитивните страни на друштвото во кое сте предложени да бидете член на орган на управување?

11.24. Како ќе ги искористите овие предности за зајакнување на стабилноста и сигурноста на друштвото за осигурување?

11.25. Кои се, според вас, слабите страни на друштвото во кое сте предложени да бидете член на орган на управување?

11.26. Како ќе ги отстраните овие слабости?

11.27. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на вашата способност за станување член на орган на управување на друштво за осигурување и за обезбедување стабилно и сигурно работење на друштвото?

11.28. Дадете краток опис на тоа каде го гледате друштвото по пет години?

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите што ги содржи во овој прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во друштво за осигурување, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување кои треба да ги исполнам за да станам член на орган на управување во друштво за осигурување.

в) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека во најкраток можен рок ќе ја известам Агенцијата за супервизија на осигурување за каква било промена на податоците содржани во моето барање и овој прашалник.

г) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Агенцијата за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на друштвото за осигурување.

Име и презиме на физичкото лице

Број на лична карта/пасош за странско физичко лице

Место и датум

Потпис на физичкото лице

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3907.

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на ден 7 декември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНАТА ХИРУРГИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија по кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги надоместува здравствените услуги кои се на товар на Фондот.

Член 2

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги надоместува здравствените услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија, за следните пакети на завршени здравствени услуги по следните референтни цени:

Шифра на ДСГ	Име на пакет-услуга	Референтна цена
ХПД1	Вградување на имплант на дојка по мастектомија или вроден недостиг на дојка	36.900
ХПД2	Реконструкција на дојка со имплант и експандер по мастектомија	99.697

Референтните цени ги опфаќаат трошоците за услугата на здравствените работници – тимот кој ја извршува услугата (трудот), трошоците за тековно и инвестиционо одржување, општите трошоци на работењето (режиски трошоци), лекови и медицински потрошни материјали и други потребни материјали за извршување на услугата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-22422/8
7 декември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3908.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАГААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа Одлука се вршат измени во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012 и 138/2012).

Член 2

АТЦ код	Генеричко име	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име на лекот	Производител	Пакување	Референтна цена по пакување со 5%ДДВ
R03AK07	Isotretinoin, Isotretinoin	Изоетирицин р.р. под притисок	100mg/60mg	FOSTER анималиски р.р. вод. еритисол 100mg/60mg (120дози)	Спенд FARMACEUTICALS SPA	3	1.950,00
				FOSTER анималиски р.р. вод. еритисол 100mg/60mg (180дози)	Спенд FARMACEUTICALS SPA	3	2.915,00
C01XB06	Insulin, Insulin	инјекции	(10 mg + 100 mg +50 mg)/2 ml	INSTENON amp. 30 x 10 mg + 100 mg +50 mg/2 ml	ALKALOID	30	880,00

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 декември 2012 година.

Бр. 02-21514/6
22 ноември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3909.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2012 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010, 171/2010, 95/2011, 181/2011 и 104/2012), во член 13 во ставот 2 се бришат алинеите од 1 до 6 и 8, 9 и 10.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-21514/3
22 ноември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3910.

Врз основа на член 9 став 4, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 4, член 28 став 6, член 31 став 4, 31-а став 4, и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 7 декември 2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012 и 138/2012) во членот 5 став 2 алинеја 2 и став 3 алинеја 2, зборовите „на пропишан образец“ се заменуваат со зборовите „во претходната година“.

Член 2

Во член 49 по ставот 7 се додава нов стан 8 кој гласи:

„Пропишаниот лек на рецепт од дежурен лекар во дежурна служба осигуреното лице, може да го подигне во дежурна аптека и во секоја друга аптека во текот на денот за време на важење на рецептниот образец.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02-22422/3
7 декември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3911.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7 декември 2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011 и 181/2011) во член 3 став 1 алинеја 2 по зборовите „скапи лекови“ се додаваат зборовите „лекови кои ги пропишуваат лекарите во дежурната служба“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-22422/4
7 декември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3912.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 118/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010, 171/2010, 95/2011, 181/2011 и 104/2012), во член 15 во ставот 2 се бришат алинеите од 1 до 6 и 8 и 9.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-21514/4
22 ноември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

3913.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 92/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 2012 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ**

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011 и 181/2011) во член 3 став 2 се брише.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Основни критериуми при определување на квоти по аптеки кои имаат договор со Фондот е вкупната вредност на остварен обем на рецепти за претходниот период и расположливи средства во Буџетот на ФЗОМ.

Фондот го определува утврдениот месечен износ на средства кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт во договорниот период врз основа на направена анализа на просечно месечно реализираните износи на квоти во последните 6 месеци за кои Фондот има податоци, и тоа:

- за аптеки кои имаат реализација на квота под 40%, квотата им се намалува за 40%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 40 до 50% квотата им се намалува за 30%;
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 50 до 60% квотата им се намалува за 20%;

- за аптеки кои имаат реализација на квота од 60 до 70% квотата им се намалува за 10%;

- за аптеки кои имаат реализација на квота од 70 до 90% квотата не се менува;

- за аптеки кои имаат реализација над 90% квотата им се зголемува најмногу од 20%, во зависност од преостанатите средства за распределба.

Износите на определените квоти на аптеките се заокружуваат во илјади денари.“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Фондот во текот на годината доколку оцени дека е потребно може да направи прераспределба на квотите врз основа на анализата и скалата дефинирана во претходниот член од овој Правилник.“

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„За аптеки кои првпат склучуваат договор со Фондот, како и за аптеки со кои Фондот склучил договор но нема податоци за нив, висината на квотата се утврдува на ниво од половина од просечната квота на ниво РМ во последните 6 месеци за кои Фондот има податоци.“

Член 5

Членот 8 се брише.

Член 6

Членот 9-а се брише.

Член 7

Членот 10 се брише.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 02-21514/5
22 ноември 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012164